

2011023568

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

У К А З  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНА ПЛОВИДБА

22  
2011  
.07- 1008/1  
22 2011

Ѓорге Иванов, . . .

Трајко Вељаноски, . . .

З А К О Н  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА ВНАТРЕШНА ПЛОВИДБА

1  
(, “  
55/2007, 26/2009 22/10), 5 5- , :  
„ 5-  
, “  
30 1 “ ” 2 “ ”.  
45 “ ” 3  
53 1 “ “ 4  
291 291- , 5 :

„ 291-

31

“

6

299-

:

“

1

2

15

1

”

299-

7

299-

299- ,

:

„ 299-

2, 19

2, 20

2, 21

2, 67-

1

3

69

3

,

17

15

1

299-

“

8

“ 301 1 14 303 1 14 : „  
: „

9

10

5- , 291- 299-

11

”

“